



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на единственото кинтоводство за претплата, посебни изданија и огласи 666-3 281-2

Петок, 18 октомври 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,60 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60,— динари. — Редакцијата: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошта Фаз 226 — Телефони: Централна 59-931 59-932, 59-933 и 59-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671

492.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1969 ГОДИНА

1. На производствените работни организации им се утврдува за 1969 година, покрај износот на глобалната девизна квота врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/68) и Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/68), дополнителен износ на глобалната девизна квота за увоз на сировини и други репродукциони материјали од подрачјето на кое се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања — од 150.000.000 динари.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука се врши според одредбите на точката 6 ст. 1 и 3 од Одлуката за утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година односно точката 7 став 1 и точката 8 став 1 од Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, се увезуваат во определен однос према остварениот девизен прилив по извозот во 1969 година.

3. Дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука што се распределува според одредбата на точката 8 став 1 од Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1969 година, им се распределува само на оние работни организации на кои за 1968 година им е утврден односот на плаќањата на увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот под просечниот однос на групацијата на која односните работни организации ѝ припаѓаат.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 126

14 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

493.

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1969 ГОДИНА

1. Вкупниот износ и видовите на девизи за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година врз основа на глобалната девизна квота го сочинуваат збирот на износите и видовите на девизи што за работните организации се утврдени со решенијата на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесени врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67 и 52/67) и од Одлуката за утврдување дополнителен износ на глобалната девизна квота на производствените работни организации од определени гранки за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68).

2. Во рамките на износот и видовите на девизите од точката 1 на оваа одлука на работната организација ѝ припаѓа 90% од износот на девизите што ѝ бил утврден во 1968 година по основ на глобалната девизна квота за увоз на сировини и други репродукциони материјали.

3. Разликата помеѓу износот и видовите на девизи за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од точката 1 и износот и видовите девизи од точката 2 на оваа одлука им се распределува на одделните групации на работните организации на сродни дејности внатре во Сојузната стопанска комора.

Врз основа на мислењето на Сојузната стопанска комора, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, донесува решение за распределбата на износот од ставот 1 на оваа точка на одделните групации.

4. Работните организации во рамките на групациите на сродните дејности внатре во Сојузната стопанска комора договорно вршат распределба на износот на девизите од точката 3 на оваа одлука на одделни работни организации.

Работните организации се должни најдоцна до 15 декември 1968 година да ја извршат распределбата на девизите во смисла на ставот 1 од оваа точка.

5. При распределбата на износот и видовите девизи од точ. 3 и 4 на оваа одлука за групациите односно работните организации што извезуваат, ќе се земе како критериум за распределба на девизите извршувањето на извозот во 1967 година и првите девет месеци на 1968 година во однос на 1966 година на пазарите на кои се остваруваат де-

визи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, а за другите групации — зголемувањето на производството во наведениот период, помало учество во производството на сировини и други репродукциони материјали од увозот и состојбата и движењето на залихите.

6. Ако Сојузниот извршен совет го зголеми вкупниот износ на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота над износот утврден во точката 1 на оваа одлука, решение за распределба на тој износ на зголемената глобална девизна квота на одделните групации на работните организации на сродни дејности донесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

Предлог за зголемување на износот на девизите од ставот 1 на оваа точка на Сојузниот извршен совет му поднесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

Распределба на износот на зголемената глобална девизна квота на одделни работни организации вршат работните организации договорно во рамките на групациите на сродни дејности внатре во Сојузната стопанска комора, при што треба да се придржуваат кон критериумите од точката 5 на оваа одлука.

Ако при утврдувањето на зголемените износ на девизите во смисла на ставот 1 од оваа точка, Сојузниот извршен совет определи посебни услови за распределбата на тие девизи, работните организации се должни при договарањето за распределбата да се придржуваат кон тие посебни услови.

7. Работните организации можат во рамките на групациите на сродни дејности внатре во Сојузната стопанска комора договорно да извршат прераспределба на девизите од точката 2 на оваа одлука ако сите работни организации од односната групација се согласиле со таа прераспределба.

Прераспределба на девизите од точката 2 на оваа одлука можат договорно да извршат и одделни работни организации односно групации, но само во границите на средствата што им припаѓаат во смисла на таа точка.

Прераспределба на девизите во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка работните организации можат да извршат до 15 декември 1968 година.

8. При распределбата на средствата на глобалната девизна квота во смисла на точ. 4, 6 и 7 од оваа одлука на одделни работни организации треба да се утврдат износите и видовите девизи и динамиката на нивното користење, со тоа што користењето на девизите треба, по правило, да биде рамномерно распоредено на одделни квартали.

9. Се смета дека договор за распределбата на износот на глобалната девизна квота во смисла на точ. 4 и 6 од оваа одлука е постигнат ако сите работни организации на односната групација се согласиле со предложената распределба, или ако за договорот за распределба на тој износ на глобалната девизна квота во групацијата е постигнато мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната стопанска комора за донесување заклучоци (член 174 став 1 од Статутот).

10. По извршената распределба на износот на глобалната девизна квота на одделните работни организации во смисла на точ. 4, 6 и 7 од оваа одлука, Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

Ако групацијата на работните организации не добила зголемување на средствата на глобалната девизна квота во смисла на точ. 3 и 6 од оваа одлука и ако работните организации на односната

групација не извршиле прераспределба на девизите во смисла на точката 7 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија врз основа на извештајот од Сојузната стопанска комора, а на барање од работната организација, на односната работна организација ќе ѝ ја утврди со решение глобалната девизна квота во износ од точката 2 на оваа одлука.

11. Ако работните организации не постигнат договор за распределба на износот на глобалната девизна квота во смисла на точ. 4 и 6 од оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузната стопанска комора.

12. За сировините и другите репродукциони материјали што во 1968 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1969 година се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, производствените работни организации што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали можат до 31 мај 1969 година да поднесат барање да им се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие сировини и репродукциони материјали за 1969 година.

Барањето за утврдување на износот на девизите производствената работна организација му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на работната организација ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од ставот 1 на оваа точка и за тоа ќе ѝ издаде решение. Износот на девизите ќе ѝ се утврди на производствената работна организација во височина на девизите што таа ги искористила за плаќање на увозот на односните сировини и други репродукциони материјали во 1966 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето да донесе решение за утврдувањето на производствената работна организација на износот на девизите од ставот 1 на оваа точка.

13. За сировините и други репродукциони материјали што во 1968 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1969 година се увезуваат по тој основ, им се намадува глобалната девизна квота за 1969 година за износите на девизите искористени за тие стоки во 1966 година.

14. Непокористените девизи на глобалната девизна квота за 1969 година можат да се користат во наредната година.

15. Работната организација врши плаќање на сировините и другите репродукциони материјали што ги увезува врз основа на глобалната девизна квота, преку овластената банка што самата ќе ја избере.

16. Вкупниот износ на девизите за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет за потребите на работните организации што се основани и пуштени во погон во 1969 година, како и за работните организации што се основани во 1968 година, а за таа година не добиле девизи за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота.

17. Работните организации од точката 16 на оваа одлука барања за утврдување на износот на девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота му поднесуваат на Сојузниот секретаријат за стопанство, кој тие барања, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, со своето мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ја утврдува со решение глобалната девизна квота за одделните работни организации од ставот 1 на оваа точка, при што предимство ѝ дава на онаа работна организација чие производство е од посебно значење за зголемување на ликвидноста на плат-

ниот биланс и снабдевеноста на домашниот пазар, имајќи ги предвид износите на глобалната девизна квота на други историдни организации.

18. Глобалната девизна квота утврдена според одредбите на оваа одлука се применува по истекот на три месеци од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

Работните организации можат да вршат увоз и плаќања на товар на глобалната девизна квота утврдена во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1969 година.

По исклучок од одредбата на ставот 2 од оваа точка, работните организации можат и пред 1 јануари 1969 година да вршат увоз и плаќања на сезонски производи ако за тоа прибават согласност од Наородната банка на Југославија, што таа ја дава во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и со Сојузниот секретаријат за стопанство.

19. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 12. и 17 од оваа одлука и за документацијата што се прилага кон тие барања, како и за начинот на доставувањето на податците и документацијата потребни за утврдување на износот на девизите од точ. 3, 4, 11 и 13 од оваа одлука.

20. Техничките упатства за примената на оваа одлука ги дава Народната банка на Југославија.

21. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 127

14 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

494.

Врз основа на членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1969 ГОДИНА

1. Стоките за кои со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68 и 43/68) е определено да се увезуваат врз основа на стоковниот контингент или на девизниот контингент, може во 1969 година да се увезува до количините (стоквен контингент) односно вредноста (девизен контингент) утврдени со посебни прописи на Сојузниот извршен совет.

2. Предлог за утврдување на стоковниот контингент односно на девизниот контингент на Сојузниот извршен совет му дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, ќе го утврди, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, износот и видот на девизите, а по потреба и земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на девизите и роковите во кои работните организации треба да се спогодат за меѓусебната распределба на утврдениот стоквен контингент односно на девизниот контингент.

4. Распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент ја вршат работните организации договорно, во рамките на Сојузната стопанска комора, ако Сојузниот извршен совет со посебна длука не определи поинаку. За постигнатата распределба му се поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кој на секоја работна организација ѝ издава решение за доделениот стоквен контингент односно за девизниот контингент.

Ако работните организации не постигнат спогодба за распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент во роковите што ги определил Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент на одделните работни организации ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, при што ќе се придржува кон критериумите од точката 6 на оваа одлука.

5. Стоковниот контингент односно девизниот контингент, утврден во смисла на точката 1 од оваа одлука, се наголемува за 10%, со тоа што тој зголемен дел на контингентот во целина да се користи за зголемување на производството и извозот на стоки на пазари на кои се остваруваат девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања. Во границите на тој зголемен дел на контингентот Сојузниот секретаријат за надворешна трговија им го зголемува контингентот на оние работни организации што во однос на својот досегашен извоз обезбедуваат зголемен извоз, со најповолни услови во поглед на цените, роковите и др.

6. Работните организации при распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент врз основа на договор, по правило, ќе го имаат предвид учеството на секоја работна организација во увозот на соодветните стоки во претходната година, а посебно — обезбедувањето на производството на стоки наменети на извозот со кој се остваруваат девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

7. Утврдувањето и распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент за стоките што во списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот се означени со кратенката РК* или ДК* го вршат договорно заинтересираните работни организации согласно со одредбите на точката 2 од Одлуката за измени и дополнења на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67).

Со договорот од ставот 1 на оваа точка се утврдуваат обемот на увозот, регионалните насоки на увозот и динамиката на користењето на девизите, при што треба да се води сметка за склучените трговски и други спогодби, а по потреба, и земјите од кои се врши увозот, како и другите елементи неопходни за извршување на договорот.

Договорот од ставот 1 на оваа точка ја опфаќа и распределбата на утврдениот стоквен контингент односно девизниот контингент на одделни работни организации, при што при распределбата, покрај другите, се применуваат и критериумите од точката 6 на оваа одлука.

8. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузната стопанска комора, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, пред дефинитивното утврдување на стоковниот контингент односно на девизниот контингент од страна на Сојузниот извршен совет, односно пред постигнатите договори во смисла на точката 7 од оваа одлука, да одобрува аванси на работните организации, и тоа најмногу до износот од 40% од количината односно од вредноста на увозот на односните стоки во претходната година. При одобрувањето на авансите Сојузниот секретаријат за над-

ворешна трговија е должен да води сметка за критериумите од точката 3 на оваа одлука.

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на поднесувањето извештај за постигнатата распределба на стоковниот контингент односно на девизиот контингент, како и за начинот на поднесувањето на документацијата што служи за распределба на девизиот контингент односно на стоковниот контингент според точката 4 став 2 од оваа одлука.

10. Техничките упатства за примена на оваа одлука ги дава Народната банка на Југославија.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 128

14 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шивљаќ, с. р.

495.

Врз основа на членот 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29, 66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1969 ГОД.

1. Производствените работни организации од гранката 117 — Метална индустрија, 118 — Бродоградба, 119 — Електроиндустрија, 124 — Текстилна индустрија, освен претпријатијата за производство на леноно платно и претпријатијата за производство на предиво од тврди влакна (освен кадела и јута) и 127 — Прехрамбена индустрија, и тоа само претпријатијата за преработка и конзервирање на риби, — увезуваат сировини и други репродукциони материјали за чии увоз е пропишана глобална девизна квота и девизен контингент во определен однос на плаќањето на увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот на шивните производи (во натамошниот текст: однос на увозот спрема извозот).

2. На работната организација од точката 1 на оваа одлука на која за 1968 година ѝ е утврден односот на увозот спрема извозот над просечниот однос на односната групација на сродни дејности внатре во Сојузната стопанска комора, се намалува за 10% односот што ѝ бил утврден со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1968 година.

Односот намален во смисла на ставот 1 од оваа точка не може да биде понизок од просечниот однос на односната групација.

3. Просечниот однос на увозот спрема извозот за групацијата на сродните дејности внатре во Сојузната стопанска комора го претставува односот што произлегува од збирот на девизиот прилив на работните организации на таа групација во период од 1 октомври 1967 година до 30 септември 1968 година и збирот на износот на правата на увозот по основ на глобалната девизна квота што се добива со примена на утврдениот однос на увозот спрема извозот според решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1968 година за секоја работна организација на нејзиниот девизен прилив.

4. Износот на средствата што се добива со примена на намалениот однос на увозот спрема извозот во смисла на точката 2 од оваа одлука на девизиот прилив во периодот од 1 октомври 1967 година до 30 септември 1968 година, се распределува на одделните групации сродни дејности внатре во сојузната стопанска комора.

Врз основа на мислењето на Сојузната стопанска комора, Сојузниот секретаријат за надвореш-

на трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, донесува решение за распределбата на средствата од ставот 1 на оваа точка на одделните групации.

5. Работните организации во рамките на групациите на сродни дејности внатре во Сојузната стопанска комора договорно вршат распределба на девизите од точката 4 на оваа одлука на одделните работни организации, заради коригирање на односот на увозот спрема извозот утврдени во 1968 година.

Коригирањето на односите на увозот спрема извозот во смисла на ставот 1 од оваа точка им се врши на овие работни организации чиј однос на увозот спрема извозот во 1968 година е под просечниот однос на односната групација, со тоа што вака коригираниот однос на увозот спрема извозот не може да биде поголем од просечниот однос на таа групација.

Работните организации се должни најдоцна до 15 декември 1968 година да извршат коригирање на односот на увозот спрема извозот во смисла на ставот 1 од оваа точка.

6. При распределбата на износот и видовите девизи односно при коригирањето на односот на увозот спрема извозот од точ. 4 и 5 на оваа одлука, ќе се земе како критериум за распределба помеѓу групациите и работните организации извршувањето на извозот во 1967 година и првите девет месеци на 1968 година во однос на 1966 година на пазарите на кои се остваруваат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

7. Ако Сојузниот извршен совет на работните организации од точката 1 на оваа одлука им го утврди дополнителниот износ на средствата на глобалната девизна квота или ако го коригира односот на увозот спрема извозот во корист на тие организации, решение за распределбата на дополнителниот износ односно за коригирањето на односот на одделните групации работни организации на сродни дејности донесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

Предлог за утврдување на дополнителниот износ односно за коригирање на односот на Сојузниот извршен совет му поднесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, во претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

8. Распределбата на дополнителниот износ односно на коригираниот однос од точката 7 на оваа одлука на одделните работни организации, ја вршат работните организации договорно во рамките на групацијата на сродни дејности внатре во Сојузната стопанска комора, при што треба да се придржуваат кон критериумите од точката 6 на оваа одлука.

Ако при утврдувањето на дополнителниот износ односно на коригираниот однос во смисла на точката 7 став 1 од оваа одлука, Сојузниот извршен совет определи посебни услови за распределбата на тој износ односно за коригираниот однос, работните организации се должни при договарањето за распределбата да се придржуваат кон тие посебни услови.

9. Работните организации можат во рамките на групациите на сродни дејности внатре во Сојузната стопанска комора договорно да ја извршат прераспределбата на девизите од точката 2 на оваа одлука, заради утврдување на просечниот однос на индивидуалните односи на увозот спрема извозот, ако сите работни организации на односната групација се согласиле со таа прераспределба.

Прераспределба на девизите од точката 2 на оваа одлука можат договорно да извршат и одделни работни организации на односната групација, но само во границите на средствата што им припаѓаат во смисла на таа точка.

Прераспределба на девизите во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, работните организации можат да извршат до 15 декември 1968 година.

10. Се смета дека договорот за распределбата на износите односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот од точ. 5 и 8 на оваа одлука е постигнат ако сите работни организации на односната групација се согласиле со предложената распределба, или ако за договорот за таа распределба во групацијата е постигнато мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната стопанска комора за донесување заклучоци (член 174 став 1 од Статутот).

11. По извршената распределба на износот односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот на одделни работни организации од точ. 5, 8 и 9 од оваа одлука, Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

12. Ако работните организации не постигнат договор за распределба на износот односно на коригираниот однос од точ. 5 и 8 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на предлог од Сојузната стопанска комора.

На работните организации од точката 2 на оваа одлука што не извршиле прераспределба на износот односно коригирање на односот на увозот спрема извозот во смисла на точката 9 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по прибавениот извештај од Сојузната стопанска комора, а на барање од работната организација, ќе го утврди со решение износот на девизите односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот за 1969 година во рамките на износот односно на односот од точката 2 на оваа одлука.

13. За работните организации од гранките наведени во точката 1 на оваа одлука, на кои за 1968 година им е утврден износот на глобалната девизна квота во апсолутен износ, може и за 1969 година да се утврди апсолутниот износ на глобалната девизна квота согласно со одредбите на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/68).

14. За сировините и другите репродукциони материјали што во 1968 година не се увезувале по основот на глобалната девизна квота, а кои во 1969 година се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, производствените работни организации од точката 1 на оваа одлука што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали можат до 31 мај 1969 година да поднесат барање да им се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие сировини и репродукциони материјали за 1969 година.

Барањето од ставот 1 на оваа точка работната организација му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на работната организација ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз по основ на глобалната девизна квота, а во височината на девизите искористени за плаќање на увозот на односите сировини и други репродукциони материјали во 1966 година од страна на таа работна организација. Со вака утврдениот износ на глобалната девизна квота се коригира утврдениот однос на увозот спрема извозот во смисла на оваа одлука и за тоа Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на работната организација ѝ издава решение.

15. За сировините и другите репродукциони материјали што во 1968 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1969 година не се увезуваат по тој основ, на производ-

ствените работни организации од точката 1 на оваа одлука што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали им се коригира односот на увозот спрема извозот за 1969 година — за износот на девизите искористени за плаќање на увозот на односите сировини и други репродукциони материјали во 1966 година.

16. На производствените работни организации од гранките наведени во точката 1 на оваа одлука, а на кои за 1968 година не им бил утврден односот на увозот спрема извозот, како и на новооснованите производствени организации од тие гранки може, на нивно барање, да им се утврди за 1969 година односот на увозот спрема извозот.

Работните организации од ставот 1 на оваа точка барањата за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1969 година му ги поднесуваат на Сојузниот секретаријат за стопанство, кој тие барања по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, со своето мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија го утврдува со решение односот на увозот спрема извозот, со тоа што тој однос да биде приближен на утврдениот однос за сличните производствени работни организации и да не може да биде поповолен од просечниот однос утврден за односната групација.

17. Врз основа на решението од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за утврдениот однос на увозот спрема извозот, работната организација склучува само со една овластена банка, што самата ќе ја одбере, договор за плаќањето на увозот во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот.

18. Работните организации што според односот од договорот со овластена банка оствариле девизен прилив по извозот поголем од плаќањата по увозот, можат плаќања по увозот да вршат зависно од остварениот девизен прилив по извозот.

Работните организации што според односот од договорот со овластената банка имале плаќања по увозот поголеми од девизниот прилив по извозот, можат плаќањата по увозот да ги вршат зависно од остварениот девизен прилив по извозот само до апсолутниот износ од решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

По искористувањето на износот од ставот 2 на оваа точка работните организации можат плаќања по увозот да вршат во височината на девизниот прилив остварен со извозот на производи од единствено производство.

19. Работните организации што во смисла на точката 1 од оваа одлука не се должни сировините и другите репродукциони материјали да ги увезуваат во определен однос спрема остварениот извоз, можат да предложат увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота и девизниот контингент, да се врши во определен однос на увозот спрема извозот на нивните производи.

Предлогот за утврдување на односот во смисла на ставот 1 на оваа точка, работната организација ѝ го поднесува на Сојузната стопанска комора, која тој предлог, со свое мислење, му го доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Ако предлогот од ставот 2 на оваа точка го поднесуваат повеќе работни организации групирани според сродноста на своите дејности, тие работни организации можат договорно да му го утврдуваат и предлагаат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за секоја работна организација износот на девизниот прилив по извозот и износот на плаќањата по увозот, како и односите што од тоа произлегуваат.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на предлогот и мислењето од ставот 2 односно ставот 3 на оваа точка, го утврдува со решение за секоја работна организација односот

што поризлегува од девизниот прилив по извозот и плаќањата по увозот, со тоа што односот на плаќањата по увозот спрема девизниот прилив по извозот за работната организација не може да биде поповолен од просекот на односната групација.

Врз основа на решението од ставот 4 на оваа точка работната организација склучува со една овластена банка што самата ќе ја избере, договор за плаќање на увозот во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот. Работната организација врши плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота и девизниот контингент, — со девизите на кои има право според девизниот прилив остварен во рамките на тој договор.

20. За производствените работни организации од гранката 118 — Бродоградба, односот на увозот спрема извозот се утврдува до донесувањето на прописите за 1969 година, врз основа на Одлуката за утврдување на конечниот однос помеѓу плаќањата по увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот за производствените работни организации од гранката 118 — Бродоградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67).

21. Одделните групации на работните организации од точката 1 на оваа одлука можат да се ослободат од обврската на врзување на увозот за извозот ако обезбедуваат соодветна реализација на извозот на стоки на пазари што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања на подадекватен начин отколку што е тоа регулирано со оваа одлука.

Одлука за ослободување од обврската на врзување на увозот за извозот донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за стопанство.

22. Односот на увозот спрема извозот утврден според одредбите на оваа одлука ќе се применува по истекот на три месеци од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

Работните организации можат да вршат увоз и плаќања во однос на увозот спрема извозот, утврден во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1969 година.

23. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на утврдувањето на односот на увозот спрема извозот од точ. 2 и 3 на оваа одлука, за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 8, 14 и 16 на оваа одлука и документацијата што се прилага кон тие барања, за доставувањето на податоците и документацијата потребни за утврдување на износот на девизите од точката 12 на оваа одлука, како и за начинот на поднесувањето на предлогот од точката 19 на оваа одлука и за документацијата што се приложува кон тој предлог.

24. Техничките упатства за примена на оваа одлука ги дава Народната банка на Југославија.

25. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 129

14 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

496.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УВОЗОТ ВО 1969 ГОДИНА НА СТОКИТЕ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Износот и видовите девизи за плаќање одделни видови сировини и други репродукциони материјали, производи наменети за лична потрошувачка и одделни други производи, чиј увоз во 1969 година е условно слободен, го сочинуваат вкупниот износ и видовите на девизи што претставуваат противвредност на тие стоки содржани во стоконните листи утврдени за 1969 година со одделни земји со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг.

За земјите со кои до денот на утврдувањето на девизите од ставот 1 на оваа точка не се утврдени стоконни листи за 1969 година, износот и видовите девизи за плаќање на увозот од тие земји ќе се утврди врз база на: стоконните листи од долгорочните спогодби, стоконните листи за 1969 година, односно увозот или обврските на увозот од тие земји извршени или преземени во 1968 година.

2. Износот и видовите девизи за одделни видови или групи стоки, вклучувајќи ја и количината на одделни стоки, и динамиката на користењето на девизите за одделни стоки од точката 1 на оваа одлука, освен за производите наменети за лична потрошувачка, ги утврдува и распределува на одделни групации корисници Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство и со Народната банка на Југославија.

3. Распределбата на девизите односно количината на стоките од точката 1 на оваа одлука ја вршат заинтересираните работни организации договорно во рамките на групацијата на корисниците на односните стоки формирани внатре во Сојузната стопанска комора.

Со распределбата од ставот 1 на оваа точка се утврдуваат износот и видовите девизи, количината и видовите стоки и динамиката на користењето по квартали, со тоа што за првото полугодие на 1969 година да мора да биде распределено најмалку 50% од утврдениот вкупен износ на девизите.

4. Се смета дека договорот од точката 3 на оваа одлука е постигнат ако сите работни организации односно групации се согласиле со предложената распределба, или ако е за договорот за распределбата од точката 1 на оваа одлука со кој се обезбедува и преземање соодветни обврски на работните организации, во групацијата постигнато мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната стопанска комора за донесување заклучоци (член 174 став 1 од Статутот).

5. По извршената распределба на девизите на одделни работни организации Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација за тоа ќе ѝ издаде потврда во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

6. Ако работните организации не постигнат договор за распределба на износот на девизите за условно слободен увоз на одделни работни организации, Сојузната стопанска комора ќе му достави записник, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој ќе ја изврши распределбата на износот на девизите на одделни работни организации, и за тоа ќе им издаде решение.

7. Износот и видовите девизи за стоките што се во списокот на стоките за кои се утврдуваат усло-

вите за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68 и 43/68) означени со кратенката ЛБО*, ги утврдуваат договорно работните организации во рамките на Сојузната стопанска комора во смисла на точката 2 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), при што се должни да се придржуваат кон износот и видовите девизи утврдени во смисла на точката 1 од оваа одлука.

8. При распределбата на износите на девизите од точ. 1 и 2 од оваа одлука, а според одредбите на точ. 3 и 6 од оваа одлука, на одделни работни организации, треба особено да се води сметка за користењето на соодветните стоки од увозот во поранешните години, како и за обемот на нивниот извоз во земјите чии девизи чинат предмет на минималните обврски од точката 1 на оваа одлука.

Ако работните организации при договорот за распределба на девизите не се придржуваат кон одредбите од ставот 1 на оваа точка и одредбите на точката 3 став 2 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да ја изврши распределбата на девизите според точката 6 на оваа одлука.

9. Работните организации се должни во рок од 15 дена од денот на приемот на потврдата од точката 5, решението од точката 6 односно договорот постигнат во смисла на точката 7 од оваа одлука, да склучат договори со овластените банки за купување девизи и за роковите на купувањето девизи за плаќање на увозот на стоки за кои е пропишан условно слободен увоз.

Извештај за склучените договори од ставот 1 на оваа точка овластените банки ќе ѝ достават на Народната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот на склучувањето на тие договори.

10. Работните организации се здобиваат со право на слободен увоз на стоки за сопствени потреби за кои е пропишан условно слободен увоз кога со овластените банки ќе склучат договор од точката 9 став 1 на оваа одлука и кога според договорот што е склучен со овластената банка за увоз на тие стоки, ќе откупат девизи за текуштиот квартал на 1969 година. Работната организација е должна најдоцна до крајот на наредниот квартал да изврши увоз на односните стоки. Ако работната организација до крајот на наредниот квартал односно во рокот определен согласно со одредбата од точката 15 на оваа одлука не изврши увоз на тие стоки, го губи правото на слободен увоз на стоки за сопствени потреби за кои е пропишан условно слободен увоз додека не ја изврши оваа обврска.

Работните организации што во изминатите квартали на 1969 година користат право на слободен увоз и плаќањата на стоките во смисла на ставот 1 од оваа точка, се должни во договорените рокови во целина да ги откупат девизите за кои според договорите склучени со овластените банки презеле обврски за откуп. Овластените банки се должни по истекот на кварталот да ја задолжат жиро-сметката на работните организации за износите на неизвршените обврски од договорот, ако е со договорот предвидено дека банката во таков случај може да ја задолжи жиро-сметката на работната организација и ако работната организација во 1969 година го користела правото на слободен увоз на стоки што во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз се означени со кратенката ЛБО и ЛБО*.

Работните организации што вршат увоз на стоки што во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз се означени со кратенката ЛБО*, при увозот треба да се придржуваат и кон договорот што е постигнат за увозот на тие стоки во рамките на Сојузната стопанска комора во смисла на точката 2 од Одлуката за измена и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и

увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67).

11. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузната стопанска комора, може да даде согласност трговските стопански организации да можат во свое име и за своја сметка слободно да увезуваат одделни видови стоки за кои е пропишан условно слободен увоз, ако ги снабдуваат производствените организации што не учествувале во распределбата на девизите во смисла на оваа одлука, ако преку своите складови и дукани снабдуваат поголем број потрошувачи и ако по пат на сите заинтересирани групации го обезбедуваат извршувањето на увозот на односни стоки од стоконите листи.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија по исклучок може, на предлог од Сојузната стопанска комора, да ѝ даде согласност на производствената организација што не учествувала во распределбата на девизите од точката 1 на оваа одлука, да увезува одделни стоки за кои е пропишан условно слободен увоз, ако по пат на заинтересираните групации го обезбедува извршувањето на увозот на односните стоки од стоконите листи.

12. Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и со Народната банка на Југославија, го утврдува најмалиот износ на девизите за плаќање на увозот на производи наменети за лична потрошувачка за кои е пропишан условно слободен увоз, а во рамките на износот на девизите од точката 1 на оваа одлука.

Износот на девизите од ставот 1 на оваа точка го распределуваат договорно работните организации — увозници и другите работни организации — корисници на производите наменети за лична потрошувачка.

Решение за распределба на износот на девизите на одделни работни организации донесува Сојузниот секретаријат за стопанство.

Во поглед на распределбата на девизите, нивното користење, доставувањето на извештаите, донесувањето на решението и др. за увозот на производите наменети за лична потрошувачка за кои е пропишан условно слободен увоз, согласно ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

13. Сојузните органи на управа од точ. 2 и 12 на оваа одлука се должни до 30 ноември 1968 година да ги утврдат износите и видовите девизи за увоз на стоки за одделни намени за кои е пропишан условно слободен увоз.

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, го утврдува за новооснованите работни организации што се пуштаат во погон во 1969 година, на нивно барање, минималниот износ на девизите за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишан условно слободен увоз, што тие го користат според одредбите на оваа одлука. Минималниот износ на девизите се утврдува во рамките на износот на девизите утврдени според одредбите на оваа одлука за другите работни организации, со тоа што тој износ, по правило, да му одговара на износот на девизите што ги презеле другите работни организации со сличен асортиман и обем на производство.

15. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, кога заинтересираната работна организација ќе се согласи и кога ќе настапат исклучителни околности, на образложен и документиран предлог на Сојузната стопанска комора, да ја измени динамиката и да ја намали обврската на откупот на минималниот износ на пресметковните девизи односно да го продолжи рокот за увоз на стоки, и тоа само ако врз основа на тој предлог, приложените документации и преспитувањата на другите факти се утврди дека поради околностите што работната организација не можела да ги предвиди е оневозможена набавка на соодветните стоки.

16. Работните организации што со овластените банки склучиле договор од точката 9 став 1 на оваа одлука можат договорно да ги пренесуваат една на друга правата и обврските од договорите склучени со овластените банки, под условите од тие договори и ако работната организација што ги пренесува правата и обврските на друга работна организација ги исполнила сите обврски стасани до денот на пренесувањето.

17. Условно слободен увоз на стоки утврден според одредбите од оваа одлука ќе се применува по истекот на три месеци од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

Работните организации можат да вршат увоз и плаќања по условно слободен увоз, утврден во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1969 година.

18. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, подлиски прописи за начинот

на поднесувањето на барањата од точката 14 на оваа одлука и за документацијата што се поднесува кои тие барања, како и за податоците што занесникот од точката 6 на оваа одлука мора да ги содржи.

19. Техничките упатства за примена на оваа одлука ќе дава Народната банка на Југославија.

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 130

14 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

497.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68 и 40/68), во колоната 6 се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Шифра од Номен-клатурата СНГ	Наименување	Поравешна кратенка за стоковниот режим	Се заменува со кратенка за стоковниот режим
1	2	3	4	5
Во секторот 0 — Производи за храна				
226	051-10-10	Портокали	ЛБО	ЛБО*
227	051-10-20	Мандарини	ЛБО	ЛБО*
228	051-10-90	Портокали и мандарини, сушени	ЛБО	ЛБО*
229	051-20-10	Лимои	ЛБО	ЛБО*
230	051-20-50	Grapefruit	ЛБО	ЛБО*
231	051-20-90	Цитрус овошје друго, свежо или сушено	ЛБО	ЛБО*
232	051-30-10	Банани	ЛБО	ЛБО*
236	051-71-10	Кокосов орев свеж	ЛБО	ЛБО*
259	051-95-10	Ананас, свеж	ЛБО	ЛБО*
260	051-95-20	Урми, свежи	ЛБО	ЛБО*
265	052-01-10	Урми, суви	ЛБО	ЛБО*
266	052-01-90	Овошје тропско, суво, друго (суви банани, ананас и др.)	ЛБО	ЛБО*
294	053-50-43	Сок од лимон суров	ЛБО	ЛБО*
295	053-50-44	Сок од портокали, суров	ЛБО	ЛБО*
303	053-50-74	Сок од лимон концентриран	ЛБО	ЛБО*
304	053-50-75	Сок од портокал, концентриран	ЛБО	ЛБО*
311	053-50-86	Сок од лимон, засладен	ЛБО	ЛБО*
312	053-50-87	Сок од портокал, засладен	ЛБО	ЛБО*
340	053-63-98	Пулпа од портокали	ЛБО	ЛБО*
342	053-64-10	Кори од портокали и лимон	ЛБО	ЛБО*
396	055-42-10	Брашно од кокос	ЛБО	ЛБО*
397	055-42-90	Брашно од друго овошје (бадем, костен, банани итн.)	ЛБО	ЛБО*
445	074-10-10	Чај	ЛБО	ЛБО*
470	081-11-11	Слама несечена ниту пресувана	ЛБО	ЛВ
471	081-11-12	Слама, сечена или пресувана	ЛБО	ГДК
472	081-11-20	Плева од жита	ЛБО	ЛВ
501	081-30-50	Рицинусови логачи и сачми за губрење	ЛБО	ЛБО*

1	2	3	4	5
Во секторот 2 — Сувои материи нејастиви освен горивото				
12	211-40-10	Кожа козја сурова и солена	ЛБО	ЛБО*
13	211-40-20	Кожа козја сува	ЛБО	ЛБО*
14	211-40-30	Кожа јарешка сурова и солена	ЛБО	ЛБО*
15	211-40-41	Кожа јарешка (од 50 кг во 100 парч.) сува	ЛБО	ЛБО*
16	211-40-42	Кожа јарешка двиска (хеберлинг) сува	ЛБО	ЛБО*
19a	211-60-50	Кожа јагнешка со волна, сурова и солена до 2 kg заклучно, база сува	ЛБО	ЛБО*
189	244-01-10	Плута сурова	ЛБО	ЛБО*
190	244-01-20	Плута мелена	ЛБО	ЛБО*
191	244-01-30	Отпадоци од плута	ЛБО	ЛБО*
192	244-02-10	Плута природна во коцки или плочи (за тапи)	ЛБО	ЛБО*
193	244-02-90	Плута природна во плочи друга (лепена, зајакната, за цигари и сл.)	ЛБО	ЛБО*
196	251-50-10	Целулоза од крпи или од влакна од памук, лен или коноп	ЛБО	ЛБ
197	251-50-50	Целулоза од други растителни материи	ЛБО	ЛБ
292	267-02-90	Крпи други, отпадоци при кроење	ЛБО	ГДК
340	276-21-30	Каолин	ЛБО	ЛБО*
341	276-21-40	Бентонит природен	ЛБО	ГДК
446	284-04-10	Отпадоци и струготина од алуминиум	ЛБО	ГДК
Во секторот 3 — Минерални горива, мазива и сродни производи				
20	331-01-10	Нафта сурова	ЛБО	ЛБО*
21	331-02-10	Нафта делумно рафинирана	ЛБО	ЛБО*
23	332-10-20	Бензин авионски	ЛБО	ЛБО*
35	332-51-12	Масло за авионски мотори	ЛБО	ЛБО*
65	332-95-50	Остатоци од нафта и маслодајни шкрилци	ЛБО	ЛБО*
Во секторот 5 — Хемиски производи				
65	512-51-40	Мравја киселина	ЛБО	ГДК
88	512-53-40	Саалицилна и сулфосалицилна киселина	ЛБО	ГДК
121	512-74-30	Ацетанилит, ацетил и етил-ацетанилит, фенацетин и др.	ЛБО	ГДК
131	512-81-10	Ксантати за флотација на руди	ЛБО	ГДК
183	513-28-10	Ретортен јаглен (плински јагленик)	ЛБО	ЛБО*
184	513-31-10	Солна киселина	ЛБО	ЛБО*
185	513-31-20	Хлоросулфонска киселина	ЛБО	ГДК
190	513-34-20	Сулфоазотна киселина	ЛБО	ГДК
191	513-35-11	Фосфорна киселина, орто и пиррофосфорна киселина	ЛБО	ЛБО*
192	513-35-12	Метафосфорна киселина	ЛБО	ЛБ
193	513-35-20	Анхидрид на фосфорна киселина	ЛБО	ЛБ
205	513-39-32	Анхидрид на сулфурна киселина (сулфурен три-оксид)	ЛБО	ЛБ
206	513-39-39	Соединенија на сулфурна киселина други	ЛБО	ГДК
207	513-39-41	Хлорна киселина	ЛБО	ЛБ
208	513-39-42	Хипохлорна киселина	ЛБО	ЛБ
213	513-39-91	Азотен оксид и диоксид	ЛБО	ГДК
216	513-39-94	Фосфореста киселина и анхидрид	ЛБО	ЛБ
218	513-41-11	Сулфурен хлорид и оксихлориди	ЛБО	ГДК
219	513-41-12	Фосфорни хлориди и оксихлориди	ЛБО	ГДК
220	513-41-13	Јаглен-оксихлорид	ЛБО	ЛБ
229	513-51-20	Цинков пероксид	ЛБО	ЛБ
232	513-53-10	Железо оксид и хидроксид (вклучувајќи ги земјенте бои со 70% и повеќе Fe ₂ O ₃)	ЛБО	ГДК
243	513-64-10	Магнезиум-оксид и хидроксид	ЛБО	ГДК

1	2	3	4	5
244	513-64-20	Магнезиум-Фероксид	ЛБО	ГДК
246	513-64-32	Барииум оксид, хидроксиd и пероксиd	ЛБО	ГДК
247	513-65-10	Алуминиум оксид (калцинирана глинаца)	ЛБО	ГДК
248	513-65-20	Алуминиум хидроксиd (хидрат на глинаца)	ЛБО	ГДК
253	513-69-10	Живин оксид	ЛБО	ГДК
268	514-13-52	Калциум хипохлорит	ЛБО	ЛБ
272	514-14-19	Хлорати други	ЛБО	ЛБ
273	514-14-50	Перхлорати	ЛБО	ГДК
277	514-16-11	Натриум јодид	ЛБО	ЛБ
278	514-16-12	Калиум јодид	ЛБО	ЛБ
279	514-16-13	Амониум јодид	ЛБО	ЛБ
280	514-16-19	Јодиди и оксијодиди неоргански метални други	ЛБО	ЛБ
281	514-16-50	Јодати и перјодати неоргански метални	ЛБО	ЛБ
282	514-21-11	Натриум сулфид	ЛБО	ГДК
283	514-21-12	Цинк сулфид	ЛБО	ГДК
284	514-21-13	Барииум сулфид	ЛБО	ГДК
285	514-21-14	Живин сулфид	ЛБО	ГДК
286	514-21-19	Сулфиди неоргански метални други	ЛБО	ГДК
288	514-23-11	Калиум сулфит	ЛБО	ЛБ
289	514-23-12	Натриум сулфит	ЛБО	ГДК
290	514-23-13	Натриум тиосулфат	ЛБО	ГДК
291	514-23-19	Сулфити и тиосулфати други	ЛБО	ГДК
292	514-24-10	Сулфат на бакар	ЛБО	ГДК
293	514-24-51	Сулфат на никел	ЛБО	ГДК
295	514-24-53	Сулфат на калиум (со над 52% К ₂ О)	ЛБО	ГДК
296	514-24-54	Сулфат на цинк	ЛБО	ГДК
298	514-24-61	Стипса од калиум	ЛБО	ГДК
300	514-24-64	Стипси други	ЛБО	ГДК
301	514-24-90	Перосулфати неоргански метални	ЛБО	ГДК
304	514-25-31	Калиум нитрат	ЛБО	ЛБ
305	514-25-33	Барииум нитрат	ЛБО	ГДК
309	514-25-12	Калциум фосфати (освен природни суперфосфати и дикалциум фосфати со помалку од 2% флуор)	ЛБО	ГДК
311	514-25-50	Фосфити и хипофосфити	ЛБО	ГДК
316	514-29-20	Натриум карбонати	ЛБО	ГДК
334	514-35-12	Калиум бихромат	ЛБО	ГДК
335	514-35-13	Хромати на барииум, олово и цинк	ЛБО	ГДК
336	514-35-19	Хромати и бихромати, други	ЛБО	ГДК
337	514-35-50	Манганати, перманганати и маганити	ЛБО	ГДК
339	514-36-10	Хлориди и хлорати двојни или сложени	ЛБО	ЛБ
340	514-36-20	Бромиди двојни или сложени	ЛБО	ЛБ
341	514-36-30	Јодиди двојни или сложени	ЛБО	ЛБ
342	514-36-40	Сулфати двојни или сложени	ЛБО	ЛБ
345	514-36-70	Карбонати и бикарбонати двојни или сложени	ЛБО	ГДК
348	514-37-11	Сребро колоидално	ЛБО	ЛБ
349	514-37-12	Злато колоидално	ЛБО	ЛБ
350	514-37-19	Благородни метали колоидални, други	ЛБО	ЛБ
353	514-91-10	Воздух течен	ЛБО	ЛБ
361	514-95-20	Карбид на бор	ЛБО	ЛБ
365	514-96-30	Азиди	ЛБО	ЛБ

1	2	3	4	5
411	532-40-90	Екстракти за штавење, други	ЛБО	ГДК
416	533-10-22	Пигменти врз база на титан-оксид	ЛБО	ГДК
422	533-10-40	Флуоресцентни и луминисцентни неоргански средства	ЛБО	ГДК
423	533-10-91	Бои врз база на фино мелени руди	ЛБО	ГДК
514	541-99-20	Рентгенски контрастни средства, дозирани или мешани	ЛБО	ЛБ**
515	541-99-30	Забен цемент и други забарски материјал за полнење, забен гипс	ЛБО	ЛБ**
558	554-30-50	Брусна паста — дијамант паста	ЛБО	ГДК
560	561-10-10	Натриум нитрат вештачки (до 16,3% азот по тежина)	ЛБО	ЛБО*
562	561-10-30	Калциум цијанамид (до 25% азот по тежина)	ЛБО	ЛБО*
569	561-29-20	Калциум фосфати (термофосфати и топени)	ЛБО	ЛБО*
576	561-90-10	Ѓубриња животински и растителни, хемиски препарирани	ЛБО	ЛБО*
627	581-91-20	Желатин, хемиски стврднат	ЛБО	ГДК
630	581-91-90	Протеини стврднати, други	ЛБО	ЛБ
639	599-51-10	Скроб од пченка	ЛБО	ЛБО*
640	599-51-20	Скроб од други жита	ЛБО	ЛБО*
641	599-51-30	Скроб од ориз	ЛБО	ЛБО*
642	599-51-40	Скроб од компир	ГДК	ЛБО*
643	599-51-90	Скроб од други видови	ЛБО	ЛБО*
644	599-52-10	Глутен и брашно од глутен	ЛБО	ЛБО*
646	599-53-12	Казеин за производство на вештачки влакна	ЛБО	ГДК
647	599-53-19	Казеин други	ЛБО	ГДК
648	599-53-20	Лепила од казеин	ЛБО	ГДК
649	599-54-10	Албумин, белка од јајца	ЛБО	ГДК
650	599-54-20	Албумини други	ЛБО	ГДК
651	599-54-90	Албумински деривати (албуминат на железо, бромити.)	ЛБО	ГДК
652	599-55-10	Желатин и деривати од желатин	ЛБО	ГДК
655	599-56-20	Кожен прав, хромиран или не	ЛБО	ГДК
656	599-56-30	Глобулин и хемоглобин (освеи приготвен како лек)	ЛБО	ЛБО**
658	599-57-20	Лепила од декстрин (над 1 kg пакувано)	ЛБО	ГДК
660	599-59-11	Лепило за ремења	ЛБО	ГДК
661	599-59-12	Лепило за линолеум	ЛБО	ГДК
663	599-59-14	Лепило за гума	ЛБО	ГДК
670	599-63-20	Борово масло	ЛБО	ЛБ
681	599-66-90	Смоли растителни други (врзувачки средства за леарници)	ЛБО	ГДК
683	599-72-10	Графит вештачки	ЛБО	ЛБ
684	599-72-20	Графит колоидален	ЛБО	ЛБ
691	599-76-10	Забрзувачи за гума	ЛБО	ЛБО*
694	599-91-10	Восок за моделирање	ЛБО	ЛБ
695	599-91-20	Забарски восок	ЛБО	ЛБ**
696	599-92-10	Јаглен активен	ЛБО	ГДК
697	599-92-20	Активна посилна земја	ЛБО	ГДК
698	599-92-30	Глина активна	ЛБО	ГДК
700	599-93-20	Фероцериум	ЛБО	ЛБ
706	599-99-20	Антиоксиданти за гума	ЛБО	ЛБО*
707	599-99-30	Катализатори	ЛБО	ГДК

1	2	3	4	5
708	599-99-40	Енцимски препарати за размекнување месо и други препарати за прехранбената индустрија	ЛБО	ЛВ
709	599-99-50	Бази од производство на целулоза	ЛБО	ГДК
714	599-99-84	Хлорпарафин и полихлордифенил течен	ЛБО	ГДК
715	599-99-85	Кристали вештачки од хологени соли	ЛБО	ЛВ
717	599-99-91	Фусел масло и други животински масла од коски	ЛБО	ЛВ
722	599-99-96	Забарски гипс	ЛБО	ЛВ**
723	599-99-97	Апсорбенти за вакуум цевки	ЛБО	ЛВ
724	599-99-98	Карбиди метални мешани неагломерирани	ЛБО	ЛВ
Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот				
152	633-02-10	Плута пресувана во блокови, прачки, плочи, листови и цевки	ЛБО	ЛБО*
442	661-20-10	Цемент портланд	ЛБО	ЛБО*
443	661-20-20	Цемент алуминиумски	ЛБО	ЛБО*
444	661-20-30	Цемент пуцолански	ЛБО	ЛБО*
445	661-20-90	Цемент друг	ЛБО	ЛБО*
524	664-50-20	Стакло валано или лезано рамно, бојосано	ЛБО	ГДК
525	664-50-30	Стакло замрачено, лезано или валано	ЛБО	ГДК
592	672-10-10	Железо за ковање (пудловани прачки и листови)	ЛБО	ЛБО*
593	672-31-10	Инготи нелегирани	ЛБО	ЛБО*
594	672-32-10	Инготи високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*
595	672-33-10	Инготи легирани	ЛБО	ЛБО*
597	672-51-20	Блокови (блумсови) нелегирани	ЛБО	ЛБО*
598	672-51-30	Брами и платини нелегирани	ЛБО	ЛБО*
599	672-51-90	Железо во примарна форма нелегирано друго	ЛБО	ЛБО*
601	672-52-20	Блокови (блумсови) високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*
602	672-52-30	Брами и платини високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*
603	672-52-90	Железо во примарна форма, високојаглеродно друго	ЛБО	ЛБО*
604	672-53-10	Цагли (гредички) легирани	ЛБО	ЛБО*
605	672-53-20	Брами и платини легирани	ЛБО	ЛБО*
606	672-53-30	Блокови (блумсови) легирани	ЛБО	ЛБО*
607	672-53-90	Железо во примарна форма легирано, друго	ЛБО	ЛБО*
608	672-71-10	Штурцни за лимови, нелегирани	ЛБО	ЛБО*
609	672-72-10	Штурцни за лимови високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*
610	672-73-10	Штурцни за лимови, легирани	ЛБО	ЛБО*
611	672-90-10	Блокови (одливки) за цевки	ЛБО	ЛБО*
614	673-13-10	Жица валана легирана	ЛБО	РК*
615	673-21-11	Челик во прачка нелегиран лесен, среден и фин	ЛБО	ЛБО*
616	673-21-12	Челик во прачка нелегиран тежок	ЛБО	ЛБО*
618	673-21-30	Челик дупчачки нелегиран	ЛБО	ЛБО*
619	673-22-11	Челик во прачка високојаглероден лесен, среден и фин	ЛБО	ЛБО*
620	673-22-12	Челик во прачка високојаглероден тежок	ЛБО	ЛБО*
621	673-22-20	Челик купчачки високојаглероден	ЛБО	ЛБО*
622	673-23-11	Челик во прачка легиран, лесен, среден и фин	ЛБО	ЛБО*
623	673-23-12	Челик во прачка легиран и тежок	ЛБО	ЛБО*
624	673-23-20	Челик дупчачки легиран	ЛБО	ЛБО*
625	673-41-10	Челик фазонски тежок нелегиран	ЛБО	ЛБО*
626	673-41-20	Челични носачи тешки нелегирани	ЛБО	ЛБО*
627	673-42-10	Челик фазонски тежок високојаглероден	ЛБО	ЛБО*
628	673-42-20	Челични носачи тешки високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*

1	2	3	4	5
629	673-43-10	Челик фазонски тежок легиран	ЛБО	ЛБО*
630	673-43-20	Челични носачи легирани	ЛБО	ЛБО*
631	673-51-10	Челик фазонски лесен нелегиран	ЛБО	ЛБО*
632	673-51-20	Челични носачи лесни нелегирани	ЛБО	ЛБО*
633	673-52-10	Челик фазонски лесен високојаглероден	ЛБО	ЛБО*
634	673-52-20	Челични носачи лесни и високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*
635	673-53-10	Челик фазонски лесен легиран	ЛБО	ЛБО*
636	673-53-20	Челични носачи лесни легирани	ЛБО	ЛБО*
640	674-11-60	Ламарина поцинкувана тешка нелегирана	ГДК	РК*
643	674-12-20	Ламарини тешки високојаглеродни обложени или поватаму обработени	ЛБО	РК*
644	674-12-50	Ламели тешки високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*
647	674-13-50	Ламели тешки легирани	ЛБО	ЛБО*
648	674-14-10	Ламели нелегирани од железо или челик	ЛБО	ЛБО*
649	674-21-10	Ламарини средни нелегирани, необложени	ЛБО	РК*
664	674-33-30	Динамо, трафо и други електроламарини	ЛБО	ЛБО*
666	674-70-10	Ламарина бела	ЛБО	ЛБО*
669	674-81-90	Ламарини тенки обложени нелегирани, други	ЛБО	РК*
672	674-82-90	Ламарини тенки обложени високојаглеродни, други	ЛБО	ЛБО*
673	674-83-10	Ламарина поцинкувана тенка, легирана	ЛБО	ЛБО*
674	674-83-20	Ламарина обложена со слово тенка, легирана	ЛБО	ЛБО*
675	674-83-90	Ламарини тенки обложени, легирани, други	ЛБО	ЛБО*
676	675-01-10	Ленти топло валани необложени, нелегирани	ЛБО	ЛБО*
678	675-01-50	Ленти бели (калаисани) нелегирани	ЛБО	ЛБО*
679	675-01-60	Ленти обложени со олово, нелегирани	ЛБО	ЛБО*
680	675-01-80	Ленти топло валани обложени, нелегирани, други	ЛБО	ЛБО*
682	675-02-10	Ленти топло валани високојаглеродни, необложени	ЛБО	ЛБО*
684	675-02-90	Ленти топло валани високојаглеродни, обложени	ЛБО	ЛБО*
685	675-03-10	Ленти топло валани легирани, необложени	ЛБО	ЛБО*
687	675-03-90	Ленти топло валани легирани, обложени	ЛБО	ЛБО*
689	676-10-12	Шини железнички помалку од 20 kg на 1 метар	ЛБО	ЛБО*
690	676-10-90	Шини други	ЛБО	ЛБО*
691	676-20-11	Железнички прагови од 15 kg и повеќе на 1 метар	ЛБО	ЛБО*
692	676-20-12	Железнички прагови под 15 kg на 1 метар	ЛБО	ЛБО*
700	677-03-10	Жица необложена легирана	ЛБО	РК*
701	677-03-20	Жица огноотпорна и електроотпорна	ЛБО	РК*
702	677-03-50	Жица обложена легирана	ЛБО	РК*
703	678-10-10	Цевки леани, необложени	ЛБО	ЛБО*
704	678-10-50	Цевки леани обработени (со завој со дупчење итн.)	ЛБО	ЛБО*
705	678-20-10	Цевки безрабни нелегирани, необложени	ЛБО	ЛБО*
706	678-20-20	Цевки безрабни поцинкувани	ЛБО	ЛБО*
707	678-20-30	Цевки безрабни битуменирани и обложени	ЛБО	ЛБО*
708	678-20-50	Цевки безрабни легирани и високојаглеродни	ЛБО	ЛБО*
709	678-20-90	Цевки безрабни обработени, други	ЛБО	ЛБО*
714	678-40-10	Цевоводи хидроелектрични, зајакати	ЛБО	РК*
715	678-50-10	Спојници за челични цевки	ЛБО	ЛБО*
716	678-50-20	Спојници за леани цевки	ЛБО	ЛБО*
879	693-12-10	Јажинџа бакрени голи	ЛБО	ЛБО*
882	693-13-10	Јажинџа алуминиумски	ЛБО	ЛБО*
883	693-13-20	Јажинџа алуминиумско-челични	ЛБО	ЛБО*

1	2	3	4	5
834	693-13-90	Кабли и плетени ленти од алуминиум неизолирани	ЛБО	ЛБО*
832	693-43-10	Решетки од алуминиум	ЛБО	ГДК
953	696-02-10	Сечила за ножеве	ЛБО	ГДК
957	696-03-40	Ножеве за бричење, недовршени во ленти	ЛБО	ЛБ
959	696-04-20	Ножици за занаетчиство (за фризери, цвекари, кројачи итд.)	ЛБО	ГДК
Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди				
217	718-42-70	Цевки безрабни за нафта и деривати	ЛБО	ЛБО*
427	723-22-90	Изолациони материјали	ЛБО	ГДК
Во секторот 8 — Разни готови производи				
40	821-09-20	Мебел дрвен канцелариски и за дуќани	ЛБО	ГДК
41	821-09-30	Мебел дрвен училишен	ЛБО	ГДК
43	821-09-50	Делови од дрвен мебел	ЛБО	ГДК
285a	862-42-12	Филмови за фотографија (рол филмови црно-бели и во боја — за графичката индустрија)	ЛБО	ЛБО*
286a	862-42-21	Рендген-филмови двојно емулзирани, во ролни, неприготвени за продажба	ЛБО	ЛБО*
290a	862-44-12	Фотографски филмови или плочи неосветлени и неразвиени — за графичката индустрија	ЛБО	ЛБО*
291a	862-45-12	Фотографски филмови и плочи осветлени и развиени — за графичката индустрија	ЛБО	ЛБО*
332	891-20-90	Грамофонски плочи за снимање	ЛБО	ЛБО*
456	895-95-20	Премачкувачи за ретуширање, гравирање, препарати за графика, офсет препарати	ЛБО	ЛБО*
501	899-25-10	Снопови за четки приготвени	ЛБО	ГДК

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на работите што се склучуваат ил се пријавуваат на банката од 1 јануари 1969 година.

Р. п. бр. 131
14 октомври 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

498.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕСОНИТ-ПЛОЧИТЕ

1. Во југословенските стандарди за испитување на лесонит-плочите што се донесени со Решението за југословенските стандарди за испитување на дрвото, споеното дрво и лесонит-плочите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/57) се вршат измени:

1) во југословенскиот стандард Испитување на лесонит-плочите. Мерење на дебелините — JUS D.A1.082 точката 3.2 се менува и гласи:

„Мерење се врши мерним инструментом чије су додирне површини округле, потпуно паралелни и величине $2 \pm 0,04 \text{ cm}^2$, а притисак приближно $0,2 \text{ kp/cm}^2$.“;

2) во југословенскиот стандард Испитување на лесонит-плочите. Влажност — JUS D.A1.083 точката 5 се менува и гласи:

„Извештај о испитивању

У извештају о испитивању треба навести: општак, врсту, димензије, квалитет, температура и релативну влажност ваздуха просторије у којој се вршено испитивање, број узорак, број епрувета, свентуалне ванредне услове при узимању узорак, назнаку применене методе, средњу аритметичку вредност влажности утврђених за епрувете, екстремне вредности, стандардна одступања на захтев и незгоде и аномалије запажени у току испитивања. Влажност и нормална влажност изражавају се са тачношћу 0.1%.“;

3) во југословенскиот стандард Испитување на лесонит-плочите. Утврдување на впирањето на вода и дебелинското бабрење — JUS D.A1.084 точката 3.21 се менува и гласи:

„Потапање у воду

Климатизиране епрувете потапају се у воду температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$. Епрувете треба да су постав-

љене вертикално, тако да се меѓусобно не додирују, да не додирују дно суда и да буду испод површине 25 mm. Потопување трае 24 сата за тврде плоче, а 2 сата — за изолационе плоче. По истеку времена потопувања, епрувете се ваде из воде и слажу на тај начин што се стављају на листове целулозне вате. Вата се ставља и измеѓу епрувета, као и на горњу епрувету.

На сложене епрувете ставља се плоча димензија 120 mm × 120 mm и масе 3 kg. Сложене епрувете остављају се у том положају 30 секунди, а затим се плоча и целулозни уметачи одстрајују, па се пристапа мерењу масе епрувете."

Точката 4.4 се менува и гласи:

„Тачност мерсења

Максималне, минималне и средње вредности израчунате за све епрувете узетих узорача изражавају се са тачношћу:

- за апсолутна упијања до 0,02 g
- за релативна упијања до 0,1%
- за апсолутно бубрење тврдих плоча до 0,01 милиметра
- за апсолутно бубрење изолационих плоча до 0,05 mm
- за релативно бубрење до 0,1%."

Точката 5 се менува и гласи:

„Извештај о испитивању

У извештај о испитивању треба навести: ознаку, врсту, димензије, квалитет, број узорача, број епрувета, стање обе спољне површине пре и после испитивања, упијање воде по маси (апсолутно и релативно), запреминско упијање воде (апсолутно и релативно), дебљинско бубрење (апсолутно и релативно), време трајања потопувања, нормалну влажност и влажност после потопувања, средње аритметичке вредности упијања и бубрења из свих испитиваних епрувета, екстремне вредности, стандардна одступања и температуру и релативну влажност ваздуха просторије у којој је вршено испитивање.

Апсолутно упијање воде исказује се са тачношћу 0,01 g, релативно упијање 0,1%, апсолутно бубрење тврдих плоча 0,01 mm а апсолутно бубрење изолационих плоча 0,05 mm и релативно бубрење 0,1%."

4) во југословенскиот стандард Испитување на лесонит-плочите. Површинска и специфична тежина — JUS A1.085 точката 5 се менува и гласи:

„Извештај о испитивању

У извештај о испитивању треба навести: ознаку, врсту, квалитет, стање обе спољне површине пре испитивања, влажности узорка у моменту приспећа, површинску и нормалну површинску тежину, специфичну и нормалну специфичну тежину, аритметичке средине површинске и специфичне тежине свих испитиваних епрувета, екстремне вредности, стандардна одступања на захтев и температуру и релативну влажност ваздуха просторије у којој је вршено испитивање.

Површинска тежина исказује се са тачношћу 10 p/m² а специфична тежина 1 kp/m³."

5) во југословенскиот стандард Испитување на лесонит-плочи. Свиточна цврстина — JUS D.A1.087, во точката 5 став 1 се бришат следните алинеи 5, 6 и 7:

- врсте примеса,
- врсте везива,
- боју лесонит-плоче."

2. Во југословенскиот стандард Испитување на лесонит-плочи. Свиточна цврстина — JUS D.A1.087, донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на шумарството и дрвната индустрија („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/59), во точката 3.12

зборовите: „при температури од 20 ± 1°C" се заменуваат со зборовите: „при температури од 20 ± 2°C".

Во точката 3.13 став 1 во првата реченица зборот: „дестилисану" се брише, а во ставот 2 зборовите: „25 ± 1 mm" се заменуваат со зборовите: „25 mm".

Во точката 4.5 втората реченица се менува и гласи:

„Радијус заоблености износи:

- за епрувете дебљине до 7 mm... 15 ± 0,5 mm,
- за епрувете дебљине преко 7 mm... 30 ± 0,5 mm."

Во точката 6 став 1 се бришат следните алинеи 5,6 и 7:

- „— врсте примеса,
- врсте везива,
- боју лесонит плоче."

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 06-5583/1

18 септември 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИКОТ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува Атанас Атанасиевски од функцијата помошник сојузен секретар за надворешна трговија, поради одење на друга должност.

Б. бр. 75
2 октомври 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мујаковиќ Мехо и Подгорац Стојан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агатић Иво, Берак Десо, Берберац Мухамед, Бундаило Војислав, Циганковић Анто, Делић Будимир Диздаревић Мехмедалија, Дракулић Радомир, Белиловић Хасан, Бећић Мухарем, Ђукић Данило, Елета Душан, Гајић Мухарем, Грчица Зоран, Гвозденовић инж. Љубо, Хебић Мухамед, Јовановић Вељко;

Карић Јусуф, Кљако Исмет, Ковачевић Осман, Кукљавић Кристина, Мачкић Шафир, Марић Радо-слав, Мартиновић Драго, Мићић Милисав, Милошевић Алекса, Милутиновић Милија, Мусић Мајко, Омербеговић Мехо, Остојић Коста, Павлић Јосип, Радан Јован, Сибиновић Милош, Сировљевић Живо-рад, Сланичевић Алија, Софтић Ендреш, Тодоровић Томислав;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Терашић Славко, Храбач Антон, Николић Алек-сандар, Пјанић Адем;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Спахић Исмет;

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Ачимовић Жарко, Алоксић Јовица, Борас Ми-лан, Ђорић Звонко, Чишић Салих, Чуле Жарко, Данон Јозеф, Драгосављевић Борислав, Хојић Адем, Хусковић Екрем, Јелић Борица, Јерковић Нијаз, Јусуфовић Фехим, Калајџић Неђо, Казанић Мехмед, Кисељаковић Фадил, Количић Живорад, Крушевић Вељко, Кучић Франц, Ласић Божо, Лелас Илија, Ликић Халид;

Марковић Јово, Мартиновић Јосип, Моравац Неде, Петковић Милован, Филиповић Милан, Ракић Бранко, Шабаповић Омер, Шимић Мато, Шимуновић Фрањо, Топаловић Данило, Тунгуз Спасоје, Ватрић Назиф, Вукадиновић Владо.

Бр. 56
11 април 1968 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и за-цврстувањето на пријателските односи помеѓу ору-жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-публика Југославија и Народна Република Монго-лија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ**

генерал-полковникот Žamjangija Lhagvasuren,
министер за одбрана;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

генерал-Мајорот Badrahin Žambalsuren ми-нистер за безбедност;

генерал-мајорот Ravdagija Gunsev, прв заменик на министерот за безбедност;

генерал-мајорот В. Ceden-Is;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

полковниците: G. Radna и E. Serendorž;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

потполковниците: O. Suh — Očir, B.Dervelžin и D. Dašceren;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА СВЕЗДА**

мајорот D. Čulup,

Бр. 59
15 април 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
492. Одлука за утврдување дополнителен из-нос на глобалната девизна квота на про-изводствените работни организации за 1969 година — — — — —	888
493. Одлука за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукцион-ни материјал за 1969 година — — — — —	889
494. Одлука за постапката на утврдувањето и распределбата на стоканите контингенти на девизните контингенти за увоз на сто-ки во 1969 година — — — — —	891
495. Одлука за работните организации што су-ровините и други репродукциони мате-ријал, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1969 година	892
496. Одлука за увозот во 1969 година на сто-ките чиј увоз е условно слободен — —	894
497. Одлука за измени и дополненија на Од-луката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	896
498. Решение за измени на југословенските стандарди за испитување на лесонит-пло-ките — — — — —	902